

Пишува:

Александар КЕЛТАНОСКИ

## FERRARI NOTEBOOK

Acer го најави новиот notebook од престижната Ferrari линија, кој би требало наскоро да се појави на пазарот. Овој лаптоп го има новиот 64 битен AMD процесор - Turion со Radeon XPress 200P чипсет и 1 GB DDR1 меморија на 333 MHz (која може да се прошири и до 2GB). Неговиот 15,4" TFT дисплеј има резолуција од 1680x1050 пиксели, поддржана од графичката карта - Mobility Radeon X700 со 128 MB VRAM, која има поддршка и за DVI-S и S-видео излези. За звукот се "грижи" AC'97 кодек со S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) конектор и вграден сет на звучници. Треба да се истакне 100 GB хард дискот и 5 во 1 "читач" на меморис-



ки картички (поддржува Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) и xD-Picture Card формати), DVD-RW, 56к модем, гигабитен Ethernet, Acer InViLink 802.11b/g адаптер итн. Лаптопот се напојува преку адаптер или Li-ion батерија од 71Wh. Неговите димензии се 363 x 266 x 30 mm, а тежината е 2,86 килограми.

## НАЈМАЛАТА И НАЈЛЕСНА

Sony го претстави најмалиот, а воедно и најлесниот high-definition камкордер на светот. Негови главни адути се максималната HD резолуција од 1080i, квалитетните објективи на Carl Zeiss со 10x зум, инфрацрвениот систем за ноќно снимање Super NightShot Plus, 2.7" LCD touch screen, и се разбира неговата тежина која изнесува само 680 грама. Камерата има и можност за снимање на фотографии со резолуција од 2.8 мегапиксели. Стандардната батерија може да издржи до 90 минути, а најубавите моменти се складираат директно на вградената Memory Stick Duo. Sony HDR-NC1 би требало да се појави на пазарот во август годинава, а цената ќе се движи околу 2.000 долари.



## TRANSCEND DIGITAL ALBUM CO 20GB

Усовршувајќи ја својата постојна производна палета, обликувајќи нови решенија барани на пазарот, неодамна компанијата Transcend го понуди универзалниот дигитален албум. Овој лесен уред претставува мини-мулти-медијална конзола способна за манипулација над сите типови дигитални мемориски картици - Compact Flash, MicroDrive, SmartMedia, MultiMedia Card, SecureDigital, MemoryStick, MemoryStick PRO, MemoryStick Duo и MemoryStick PRO Duo. Комплетната содржина во Transcend Digital Album со вметната картичка, преку лесно управувачкото мени можно е да се прекопираат податоци на 1.8 инчниот хард диск, со капацитет од 20Gb вграден во уредот, а потоа тоа да се прегледа на 2.5 инчниот LCD екран со резолуција 294 со 288 пиксели или да го поврзете со телевизискиот екран. Поддржува JPEG слики и Motion-JPEG видеоматеријали, може да се снимаат разговори, а интегрираниот софтвер овозможува voice memo опција. Исто така, може да се репродуцираат MP3 фајлови.



**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**